

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на ОМВ, преку неговата подружница во целосна сопственост ОМВ Рефининг & Маркетинг ГмбХ (*OMV Refining & Marketing GmbH*), со седиште на Трабренштрасе бр. 6-8, 1020 Виена, Австрија (*Trabrennstraße 6-8, 1020 Vienna, Austria*), доставено преку адвокат Мартин Иванов од Скопје, на седницата одржана на ден 08.07.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на планирано индиректно преземање од страна на ОМВ, преку неговата подружница во целосна сопственост ОМВ Рефининг & Маркетинг ГмбХ (*OMV Refining & Marketing GmbH*), со седиште на Трабренштрасе бр. 6-8, 1020 Виена, Австрија (*Trabrennstraße 6-8, 1020 Vienna, Austria*), на поголемиот дел од уделите а со тоа и единствена контрола врз претпријатието Бореалис АГ, со седиште на Ваграмерштрасе бр.17-19, А-1220 Виена, Австрија (*Wagramerstraße 17-19, A-1220 Vienna, Austria*), иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 28.05.2020 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на ОМВ, преку неговата подружница во целосна сопственост ОМВ Рефининг & Маркетинг ГмбХ (*OMV Refining & Marketing GmbH*), со седиште на Трабренштрасе бр. 6-8, 1020 Виена, Австрија (*Trabrennstraße 6-8, 1020 Vienna, Austria*), на поголемиот дел од уделите а со тоа и единствена контрола врз претпријатието Бореалис АГ, со седиште на Ваграмерштрасе бр.17-19, А-1220 Виена, Австрија (*Wagramerstraße 17-19, A-1220 Vienna, Austria*).

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

ОМВ е јавно ограничено претпријатие основано според законите на Австрија. Тоа е крајното матично претпријатие на ОМВ групата ("**ОМВ Груп**"). Возводните деловни активности на ОМВ Груп се фокусираат на истражување, развој и производство на нафта и гас во одредени клучни региони, вклучувајќи ги Централна и Источна Европа, Северно Море, Русија, Средниот исток, Африка и Азија-Пацифик. Надолниот бизнис со нафта што работи со рафинери во Австрија, Германија и Романија, кои произведуваат и продаваат ТНГ, авионско гориво, нафта, бензин, дизел, лесно масло, гориво, сулфур и калциниран кокс. Низводниот бизнис со гас се фокусира на трговија и продажба на гас, како и поседување на цевководна мрежа и складишта за гас во Австрија. ОМВ Груп не е активно и не генерира промет во Северна Македонија.

Бореалис е матична компанија на Бореалис Групата на компании. Бореалис Групата е активна во производство и комерцијализација на полиолефини, основни хемикалии и ѓубрива. Бореалис Групата нема правни субјекти регистрирани во Северна Македонија и само индиректно е присутен.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р Владимир Наумовски